

Известување за концентрација која се однесува на купувањето на 51% од акциите во Д.Мед Консалтинг ГмбХ (*D.Med Consulting GmbH*), со седиште на ул. Бернхард-Нохт бр. 99, 20359 Хамбург, Германија од страна на Фрезинус Медикал Кејр Бетајлигунгсгезелшафт мбХ, Бад Хомбург в.д.Х, Германија (*Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H, Germany*), од КР² ГмбХ (*KR² GmbH*), со седиште на ул. Вилхелмсхофалее бр. 79-81, 47800 Крефелд, Германија

(предмет бр. 08-85/2018)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 20.11.2018 година а дополнето на 21.11.2018 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на купувањето на 51% од акциите во Д.Мед Консалтинг ГмбХ (*D.Med Consulting GmbH*), со седиште на ул. Бернхард-Нохт бр. 99, 20359 Хамбург, Германија од страна на Фрезинус Медикал Кејр Бетајлигунгсгезелшафт мбХ, Бад Хомбург в.д.Х, Германија (*Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H, Germany*), од КР² ГмбХ (*KR² GmbH*), со седиште на ул. Вилхелмсхофалее бр. 79-81, 47800 Крефелд, Германија. КР² ГмбХ и понатаму ќе поседува 49% од акциите во Д.Мед Консалтинг ГмбХ. По Трансакцијата, Фрезинус Медикал Кејр Бетајлигунгсгезелшафт мбХ и КР² ГмбХ ќе имаат заедничка контрола врз Д.Мед Консалтинг ГмбХ.

Фрезинус Медикал Кејр Бетајлигунгсгезелшафт мбХ е холдинг друштво на Фрезинус Медикал Кејр Груп, која пак е дел од Фрезинус Груп. Фрезинус Медикал Кејр Груп е интегриран снабдувач на производи и медицински услуги, првенствено за лица кои се подложени на дијализа како резултат на хронична бубрежна болест и пациенти кои страдаат од акутна бубрежна слабост. Таа управува со клиники за дијализа во Северна Америка, Европа, Латинска Америка, Азија и Африка. Исто така, таа им обезбедува на сопствените клиники во рамки на групацијата и клиниките за дијализа во сопственост на трети лица производи за дијализа, како што се машини за дијализа, дијализатори и сродни производи за еднократна употреба.

Фрезинус Медикал Кејр Груп има еден субјект во Македонија, претставништвото на Медикал Кејр Дојчланд ГмбХ.

КР² ГмбХ е трговско друштво кое припаѓа на Д.Мед Груп, која во крајна линија е контролирана од г-дин Свен-Аксел Кренторц (*Sven-Axel Krentorz*). Д.Мед Груп е глобален снабдувач на медицински услуги и производи со фокус на ренална нега и нега за дијабетес. Таа управува повеќе од 60 клиники за дијализа во Македонија, Турција и Индија и дистрибуира производи од областа на дијализа, нефрологија и дијабетологија. Покрај тоа, таа снабдува болници со медицински производи за гинекологија, дерматологија и урологија.

Д.Мед Груп има три зависни друштва во Република Македонија: (i) Диамед Ренал Сервис ДООЕЛ, Скопје, со регистрирано седиште на Ѓуро Стругар бр. 15А Скопје и приоритетна дејност - изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место; (ii) ЦВБЦ Шерд Сервис ДООЕЛ, преименуван во Д.Мед Шерд Сервицес ДООЕЛ, Скопје, со регистрирано седиште на Манапо бр. 3-3/5 Скопје и приоритетна дејност - сметководствени, книговодствени и ревизорски работи,

даночно советување и (iii) Приватна здравствена установа - Специјална болница по нефрологија со дијализа ДИАМЕД, Скопје, со регистрирано седиште на Ѓорче петров бр. 23, Скопје и приоритетна дејност – дејности на болниците.

Д.Мед Груп е активно во областа на развојот и ставање во промет на, како и во областа на консалтинг, во врска со медицински производи со фокус на технологии за дијализа и сродни медицински полиња.

Според подносителот на известувањето, предложената трансакција потенцијално се однесува на пазарот за обезбедување на услуги за истражување и развој во областа на ренална технологија кои се користат за услуги за дијализа.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

23.11.2018 година
Скопје